

**ЗДРУЖЕНИЕ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО
МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА
ПРЕС – СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2017 година и
Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до ЗДРУЖЕНИЕ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ	3 – 4
Финансиски извештаи	
Биланс на приходи и расходи	5
Биланс на состојбата	6
Белешки кон Финансиските извештаи	7–17
Додатоци	
Додаток 1 – Годишна сметка (Биланс на приходи и расходи и Биланс на состојба)	



МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ

11 Октомври 1А Кат 2, Плошад Македонија ББ Скопје

Даночен број: 5080012502283

Телефон: 02 3 1123 23 и Мобилен: 070333 713

www.msfirevizija.com.mk; e-mail: revizija@msfi.mk

МСФИ
ревизија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС - СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 5 – 17) на ЗДРУЖЕНИЕ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ (во понатамошниот текст „СЕММ“), кои се состојат од Билансот на состојбата на ден 31 декември 2017 година и Билансот на приходите и расходите и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на СЕММ е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на СЕММ и интерната контрола на СЕММ. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ

МСФИ
ревизија

11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје
Даночен број: 5080012502283
Телефон: 02 3 1123 23 и Мобилен: 070 333 713
www.msfirevizija.com.mk; e-mail: revizija@msfi.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ

Мислење

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЗДРУЖЕНИЕТО СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ на ден 31 Декември 2017 година, како и резултатите на неговото работење за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Останато

Ревизија на финансиските извештаи на ЗДРУЖЕНИЕ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ за годината што завршува на 31 декември 2016 година беше извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 15 март 2017 година изразил мислење со резерва.

Извештај за усогласеност со потпишан договор за донација

ЗДРУЖЕНИЕТО СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ има склучено договори со повеќе донатори, меѓу кои е и договорот со Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) бр.11-186/1-2016 од 01.04.2016 година и Анекс на договорот од 14.04.2017 година за институционален грант од ЦИВИКА МОБИЛИТАС. Во Договорот се специфицирани обврските на корисникот на средствата.

Мислење

Според нашето мислење, ЗДРУЖЕНИЕТО СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС – СКОПЈЕ ги користело средствата од институционалниот грант финансиран од Цивика мобилитас за периодот 01.01.2017-31.12.2017 во согласност со одредбите на потпишаниот договор.

Скопје, 28 Март 2018 година

МСФИ Ревизија ТП –
Скопје
Управител
Жарко Михајловски

Овластен ревизор
Жарко Михајловски

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
за годината што завршува на
31 Декември 2017
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2017	(Ревизијата ја извршил друг ревизор) 31 Декември 2016
Вкупни приходи	4	5.304.314	5.088.289
Вкупни расходи	5	(4.189.799)	(4.692.497)
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	4	787.397	391.605
<i>Вишок на приходи – добивка пред оданочување</i>		1.901.912	787.397
Данок на добивка		-	-
<i>ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</i>		1.901.912	787.397

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

***Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на
раководството на СЕММ на ден 24 февруари 2018 година и се потпишани во
негово име од страна на:***

Одговорен за составување на
финансиските извештаи

Претседател
Катерина Синадиновска

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на 31 Декември 2017
(во Денари)

	Беле шка	31 Декември 2017	(Ревизијата ја извршил друг ревизор) 31 Декември 2016
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	6	208.582	263.150
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>208.582</u>	<u>263.150</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Парични средства	7	1.884.692	770.177
Побарувања од работењето	-	-	-
Останати побарувања	8	17.220	17.220
АВР	9	-	103.150
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>1.901.912</u>	<u>890.547</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>2.110.494</u>	<u>1.153.697</u>
Б ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
Деловен фонд	10	208.582	263.150
Вишок на приходи над расходи по оданочување		1.901.912	787.397
<i>Вкупни извори на деловни средства</i>		<u>2.110.494</u>	<u>1.050.547</u>
В ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски	11	-	103.150
Останати обврски	-	-	-
ПВР	-	-	-
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>-</u>	<u>103.150</u>
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ		<u>2.110.494</u>	<u>1.153.697</u>

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на СЕММ на ден 24 февруари 2018 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен за составување на
финансиските извештаи

Претседател
Катерина Синадиновска

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС - СКОПЈЕ

Здружението Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје е основано на 19.02.2014 година.

Скртеното име е: ЕТИКА ПРЕС Скопје.

Седиште на ЕТИКА ПРЕС Скопје е во Скопје на булевар Партизански одреди бр.4, Скопје-Центар.

ЕТИКА ПРЕС Скопје е самостојна и независна и непрофитна организација, со својство на правно лице.

Приоритетна дејност на ЕТИКА ПРЕС Скопје, согласно тековната состојба од Централниот регистар на Република Македонија е дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место (шифра 94.99).

Основни цели и задачи на Програмата на ЕТИКА ПРЕС Скопје се:

- Заштита на слободата на медиумите и правото на јавноста да биде информирана,
- Спречување на влијанието на државата, политичките партии и другите центри на моќ врз медиумите,
- Штитење на интересите на јавноста преку обезбедување независен ефикасен и правичен процес на решавање на поплаки за медиумските содржини,
- Промовирање на квалитет во медиумските содржини усвојувајќи јасни и практични упатства за работењето на уредниците и новинарите,
- Подигање на свеста на јавноста за професионалните и етички стандарди кои медиумите треба да ги почитуваат,
- Создавање амбиент за самокритичност, самосвесност и отчетност на медиумите кон публиката,
- Олеснување на пристапот на публиката до медиумите,
- Унапредување на етичкиот кодекс на новинарите и
- Намалување на сите форми на цензура и самоцензура во новинарството.

Органи на Советот се: Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор и Извршен директор. Во рамките на Советот дејствува советодавно тело, Комисија за жалби која ја именува Управниот одбор со консензус, на мандатен период од четири години, со можност за еден реизбор.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

СЕММ Скопје ги подготвува финансиските извештаи во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на истиот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на СЕММ.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека СЕММ ќе продолжи да работи во иднина.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на СЕММ за годината што завршува на 31 Декември 2017.

3.1 Приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите кај СЕММ Скопје се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и член 18 од Правилникот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 42/03, 08/09 и 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно, трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.2 Материјални средства

3.2.1. Почетно вреднување

Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, СЕММ почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.2.2. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во СЕММ.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти	1%
Опрема	14%
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Мебел	12%
Моторни возила	15%

3.2.4. Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) СЕММ ја врши согласно член 15 од Законот за сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување или
- 2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се набавени во изминати години (до 31.12.2016 година) и не се отуѓени во текот на 2017 година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2017 година и претставуваат елементи на билансот на состојбата составен под истиот датум (за што се применува Образецот РЕВ-1), СЕ ПРЕСМЕТУВА со примена на единствениот коефициент за ревалоризација кој е позитивен и изнесува: 0,014.

3.3 Побарувања

Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Залихи на ситен инвентар

Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.

Ситниот инвентар се отпишува еднократно во целина при неговото ставање во употреба.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски

Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.7 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Основните активности кои ги извршува СЕММ не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданочување со ДДВ. Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

4. ВКУПНИ ПРИХОДИ

Вкупните приходи се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Приходи од донации	5.304.227	5.088.189
Приходи од камати и курсни разлики	87	100
	5.304.314	5.088.289
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	787.397	391.605
<i>Вкупно приходи</i>	6.091.711	5.479.894

4.1 Приходи од донации по донатори

Приходите од донации за годината што завршува на 31 декември 2017 година се однесуваат на уплатени средства на сметката на Здружението за реализирање на нејзините проектни активности. Приходите од донации по донатори од кои се примени средствата е како што следи (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Кралство Холандија	2.410.950	3.020.144
Унеско	1.465.595	793.196
Цивика мобилитас	1.427.682	908.820
Македонски институт за медиуми (МИМ)	-	366.029
<i>Вкупно приходи од донации</i>	5.304.227	5.088.189

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2017**5. ВКУПНИ РАСХОДИ**

Вкупните расходи се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Трошоци за материјали	70.116	59.027
Потрошена енергија	38.324	41.344
Трошоци за одржување	225.469	238.203
Комунални услуги	5.448	5.062
ПТТ услуги, телефони и интернет	100.035	128.515
Трошоци за превоз	31.137	117.597
Дневници за службени патувања	243.733	307.389
Наемнини	199.100	317.849
Интелектуални услуги	1.095.610	1.004.874
Останати услуги	399.768	550.721
Бруто плати	1.540.920	1.473.474
Набавка на опрема	-	12.673
Трошоци за одржување на настан во х.Радика	-	316.101
Останати расходи	240.139	119.668
<i>Вкупно расходи</i>	4.189.799	4.692.497

5.1 Вкупни расходи за 2017 по видови на трошоци се следните:

ОПИС	Износ во 000 денари
1. Трошоци за материјали	
- Трошоци за хигиена	9.117
- Потрошен канцелариски материјал	38.175
- Трошоци за весници и списанија	22.824
Вкупно:	70.116
2. Потрошена енергија	
- Потрошена електрична енергија	38.324
Вкупно:	38.324
3. Трошоци за одржување	
- Инвестиционо одржување	700
- Услуги за чистење и одржување	46.535
- Услуги за одржување софтвер	178.234
Вкупно:	225.469
4. Комунални услуги	
- Потрошена вода	421
- Услуги за комунална хигиена	5.027
Вкупно:	5.448
5. ПТТ услуги, телефони и интернет	
- Курирски услуги	290
- ПТТ трошоци	5.101
- Трошоци за телефон интернет	94.644
Вкупно:	100.035
6. Трошоци за превоз	
- Трошоци за користење сопствен автомобил	20.814
- Трошоци за превоз	10.323
Вкупно:	31.137
7. Дневници и трошоци за службени патувања	
- Дневници за службен пат и трошоци	224.753
- Трошоци за службен пат	18.980
Вкупно:	243.733
8. Наемнини	
- Наемнини	196.020
- Наемнина на опрема и сала	3.080
Вкупно:	199.100
9. Интелектуални услуги	
- Интелектуални услуги	1.095.610
Вкупно:	1.095.610
10. Останати услуги	
- Услуги за превод	193.683
- Книговодствени услуги	106.400
- Услуги за печатење	8.685
- Ревизорски, консултантски и адвокатски услуги	91.000
Вкупно:	399.768

ОПИС	Износ во 000 денари	
11. Бруто плати		
- Вкалкулирани плати	1.540.920	
Вкупно:		1.540.920
12. Останати расходи		
- Трошоци за награди	99.468	
- Издатоци за промоција	50.293	
- Провизија за платен промет	29.120	
- Камата	156	
- Премии за осигурување	3.508	
- Членарини	600	
- Персонален данок	56.994	
Вкупно:		240.139
СЕ ВКУПНО:		4.189.799

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2017

6. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следново (во Денари):

2017	Постројки и опрема	ВКУПНО
Ревалоризирана набавна вредност		
<i>Салдо на 1 Јануари 2017</i>	359.704	359.704
Нови набавки	-	-
Расходувани	-	-
Ревалоризација	5.036	5.036
<i>Салдо на 31 Декември 2017</i>	364.740	364.740
Ревалоризирана исправка на вредноста		
<i>Салдо на 1 Јануари 2017</i>	96.554	96.554
Амортизација за 2017	58.252	58.252
Ревалоризација на исправката	1.352	1.352
<i>Салдо на 31 Декември 2017</i>	156.158	156.158
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017	208.582	208.582
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017	263.150	263.150
	Постројки и опрема	ВКУПНО
Ревалоризирана набавна вредност		
<i>Салдо на 1 Јануари 2016</i>	347.031	347.031
Нови набавки	12.673	12.673
Расходувани	-	-
Ревалоризација	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2016</i>	359.704	359.704
Ревалоризирана исправка на вредноста		
<i>Салдо на 1 Јануари 2016</i>	39.571	39.571
Амортизација за 2016	56.983	56.983
Ревалоризација на исправката	-	-
Расходувано	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2016</i>	96.554	96.554
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016	263.150	263.150
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016	307.460	307.460

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2017

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Денарски сметки	1.847.713	767.348
Благајна	35.793	1.995
Картички	1.186	834
<i>Вкупно парични средства</i>	1.884.692	770.177

8. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Останатите побарувања се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Дадени депозити и кауции	17.220	17.220
<i>Вкупно останати побарувања</i>	17.220	17.220

9. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Активните временски разграничувања се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Обврски кон добавувачи	-	103.150
<i>Вкупно активни временски разграничувања</i>	-	103.150

10. ДЕЛОВЕН ФОНД

Деловниот фонд се состои од следното (во Денари):

2017	Деловен фонд- основни средста	ВКУПНО
<i>Салдо на 1 Јануари 2017</i>	263.150	263.150
Нови набавки	-	-
Ревалоризација	5.036	5.036
Продажби	-	-
Амортизација	(58.252)	(58.252)
Ревалоризација на исправката	(1.352)	(1.352)
<i>Салдо на 31 Декември 2017</i>	208.582	208.582

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2017**2016**

<i>Салдо на 1 Јануари 2016</i>	320.133	320.133
Нови набавки	-	-
Продажби	-	-
Амортизација	(56.983)	(56.983)
<i>Салдо на 31 Декември 2016</i>	263.150	263.150

11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Краткорочните обврски се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2017	31 Декември 2016
Обврски кон добавувачи во земјата	-	103.150
<i>Вкупно обврски од работењето</i>	-	103.150

12. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

На 31 декември 2017 година СЕММ не е инволвиран во судски постапки во кои се јавува како тужител или како тужена страна.

13. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на составување на Билансите не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Додаток 1

Годишна сметка за 2017 година

- Биланс на состојба

- Биланс на приходи и расходи

ЕМБС: 06938086

Целосно име: Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	728.498,00			1.219.158,00
202	-- Потрошени материјали	59.027,00			70.816,00
203	-- Потрошена енергија	82.754,00			59.559,00
204	-- Други услуги	1.652,00			724.295,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	209.244,00			115.095,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	57.972,00			50.293,00
209	-- Наемнини	317.849,00			199.100,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	2.477.852,00			1.372.727,00
212	-- Провизија за платен промет	27.357,00			29.120,00
213	-- Камати на кредити и заеми				156,00
214	-- Премии за осигурување	3.124,00			3.508,00
215	-- Дневници за службено патување	307.389,00			243.733,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	31.215,00			
218	-- Членарини				600,00
219	-- Други расходи	2.108.767,00			1.095.610,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	12.673,00			
224	-- Средства за опрема	12.673,00			
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	1.473.474,00			1.540.920,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	1.473.474,00			1.540.920,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот				56.994,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	4.692.497,00			4.189.799,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	787.397,00			1.901.912,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	787.397,00			1.901.912,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	5.479.894,00			6.091.711,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	100,00			87,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	5.088.189,00			5.304.227,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	391.605,00			787.397,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	5.479.894,00			6.091.711,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	5.479.894,00			6.091.711,00
438	-- Број на работници	2,00			2,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	263.150,00	364.740,00	156.158,00	208.582,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	263.150,00	364.740,00	156.158,00	208.582,00
6	-- Опрема	263.150,00	364.740,00	156.158,00	208.582,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	890.547,00	1.901.912,00		1.901.912,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	770.177,00	1.884.692,00		1.884.692,00
12	-- Жиро сметка	767.348,00	1.847.713,00		1.847.713,00
13	-- Благајна	1.995,00	35.793,00		35.793,00
17	-- Други парични средства	834,00	1.186,00		1.186,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	17.220,00	17.220,00		17.220,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	103.150,00			
27	-- Други активни временски ограничувања	103.150,00			
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.153.697,00	2.266.652,00	156.158,00	2.110.494,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	263.150,00			208.582,00
45	-- Деловен фонд	263.150,00			208.582,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	103.150,00			
53	-- б) Добавувачи	103.150,00			
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	787.397,00			1.901.912,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	787.397,00			1.901.912,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.153.697,00			2.110.494,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	1.004.874,00			1.095.605,00
680	-- Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	985.720,00			1.030.200,00
681	-- Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	397.846,00			416.112,00
682	-- Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	89.908,00			94.608,00
686	-- Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	100,00			87,00
691	-- Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	5.088.189,00			5.304.227,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			2,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	787.397,00			1.901.912,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	787.397,00			1.901.912,00

358

- - f) Дел за пренос во наредната година

787.397,00

1.901.912,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				6.091.711,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.